



UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE  
УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА  
SOUTH EAST EUROPEAN UNIVERSITY

## Study program **Криминалистика и безбедност (2022/2023)**

Факултет	Правен
Циклус на студии	Втор циклус (Постдипломски)
ECTS	120
Код	CS120
Титула	Магистер по криминалистика и безбедност
Архивски број на акредитација [120]	
Решение за почеток со работа	03-907\1
Датум на акредитација	17.12.2021

## Опис на програмата

Целта на студиската програма нуди модули кои ќе ја опфаќаат основата на областа на овие студии со цел професионално оспособување за базичните професии кои се поврзани со областа преку обезбедување цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и концепциите на криминалистика и безбедност, како и за нивната состојба и перспектива во регионот и во светот.

## Кариера

Дипломата на Правниот факултет е признаена од Адвокатската комора и од Нотарска комора на РСМ. Професионалните адвокатски и нотарски титули бараат формална регистрација во овие комори. Дипломата од Правниот факултет на студентите им овозможува пристап до државните органи, посебно до правосудните органи: судството и јавното обвинителство. Правниот факултет има склучено спогодба за соработка со Академијата за обука на судии и јавни обвинители. На студентите чија амбиција е да се занимаваат со научна работа, Правниот факултет при УЈИЕ, им овозможува продолжување на студиите од трет циклус (докторски студии). Студентите на оваа програма, исто така, стручно се оспособуваат и за сите професии од областа на националната и меѓународната безбедност, со посебен акцент на професиите во органите на безбедносниот систем во земјава.

## Резултати од учењето

### Знаење и разбирање

- Има напредни теоретски знаења и практично разбирање на националниот систем за безбедност и репродуцира знаење за цели и стандарди за безбедност;
- Има познавање и увид на конкретни мерки и превентивни и репресивни акции на безбедност во контекст на управувањето со кризни ситуации и приоритети во областа на безбедноста;
- Поседува детални податоци за разбирање и прифаќање на основните принципи на професионалната етика во областа на безбедноста;

- Има специфично значење на технологии и методологии на истражување во областа на безбедноста;

## Примена на знаењето и разбирањето

- Идентификува и спроведува политики, процедури и правила за безбедност во областа.
- Идентификува и анализира најkomplицирани прашања во областа на безбедноста, кои учествуваат активно во сите фази на имплементацијата на политики, процедури и одлуки во областа на безбедност и во воспоставување стандарди за безбедност во организации и институции од областа.
- Толкува и расправа за современите прашања во врска со комплексни ризици, предизвици и закани за безбедноста.
- Формулира планови, извештаи и стратемиски документи од областа на управувањето со кризи ситуации и користи техники и механизми за контрола на безбедносни стандарди.
- Го применува знаењето стекнато преку процесот на истражување на решавање комплексни и практични безбедносни прашања.

## Способност за проценка

- Донесува одлуки за решавање на најсложените случаи, преку истражување на креирањето практични политики, процедури и одлуки во областа на безбедноста.
- Оценува и разликува стандарди за безбедност на организациите и институциите во областа на безбедноста.
- Поседува напредно критичко размислување, со примена на методот на анализа и споредба;

## Комуникациски вештини

- Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на безбедноста.
- Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
- Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичките технологии во научната работа.

## Вештини на учење

- Развива правилник за истражувачка работа кој се употребува во неговата професија.
- Развива практика на продолжено учење ангажирајќи се при тренирање лица кои работат во државните институции за спречување на криминалот.

## Листа на предмети

### Семестар 1

- [CM157] [6.0 ЕКТС] **Кривично право (применета програма)**
- [MCCR1040] [6.0 ЕКТС] **Криминологија**
- [MCSS1011] [6.0 ЕКТС] **Општа криминалистика**
- [EM513] [6.0 ЕКТС] **Економски криминалитет**
- [6.0 ЕКТС] **Изборен предмет**

### Семестар 2

- [CM158] [6.0 ЕКТС] **Кривично процесно право (применета програма)**
- [MCCR2010] [6.0 ЕКТС] **Пенологија**
- [MCCR3020] [6.0 ЕКТС] **Организиран криминал**
- [EM511] [6.0 ЕКТС] **Криминална политика**
- [6.0 ЕКТС] **Изборен предмет**

### Семестар 3

- [EMSS3030] [6.0 ЕКТС] **Компјутерски криминалитет**
- [MCCR3010] [6.0 ЕКТС] **Виктимологија**
- [EMSS2030] [6.0 ЕКТС] **Полициско право**
- [MCCR1120] [6.0 ЕКТС] **Методологија за истражување**

- [6.0 ЕКТС] **Изборен предмет**

## Семестар 4

- [MCCR4010] [30.0 ЕКТС] **Магистерски труд**

## Description of courses

### Задолжителни предмети

- **Кривично право (применета програма)**

Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со казнените институции и норми, со принципите врз кои се темели казненото право. Предметот кривично право, како гранка на позитивното право, претставува систем од норми со кои определени човекови поведенија се прогласуваат за казнени дела, за тие дела се пропишуват казни и други присилни санкции од страна на државата и се утврдуваат условите и начините за нивна примена.

- **Криминологија**

Преку овој предмет студентите ќе стекнат напредни знаења за предметот преку проучување на криминологијата и главните криминолошки институции, современите проблеми и тенденции како и проучување на влијанието на разните фактори врз извршувањето на кривичните дела, криминолошките испитувања поврзани со сторителот и жртвата на кривичното дело и идентификување и анализирање на современите криминолошки прашања.

- **Општа криминалистика**

Преку овој предмет студентите ќе добијат општи знаења за науката на криминалистиката. Оваа наука, придонесува во битката против криминалот преку откривање и спречување на истиот. Овој предмет ќе се обработи на теоретски и практичен начин (преку активни предавања, консултации, дадената литература, дискусиите со студентите итн.). Целта на овој предмет е подготовка и обука на студентите за употреба на криминалистичките алатки и методи што се користат за откривање и разјаснување на кривичните дела и спречување на криминалот.

- **Економски криминалитет**

Целта на овој предмет е препознавање и анализа на криминалните појави со економски карактер, карактеристиките што го карактеризираат мултидимензионалното негативно влијание, начините на откривање и докажување, најистакнатите форми, како и институциите кои на директен и индиректен начин се борат против овој вид криминалитет.

- **Кривично процесно право (применета програма)**

Кривично процесно право е научна дисциплина која ги проучува правните норми со кои се уредува положбата и овластувањата на процесните странки и другите субјекти кои учествуваат во кривичната постапка, видот, формата и условите за преземање на процесните дејствија. Предмет на изучување на оваа научна дисциплина е и системот на правните лекови – редовни и вонредни, како и посебните постапки.

- **Пенологија**

Целта на овој предмет е да се проучи начинот на кој се извршува кривичното право, односно начинот на кој се извршуваат кривичните санкции. Преку предметот се изучува постапката за спроведување на казната затвор, како и извршувањето на другите не-затворски санкции преку проучување на Законот за извршување на санкциите и Законот за пробација.

- **Организиран криминал**

Целта на овој предмет е студентите да го збогатат своето знаење за организираниот криминал како поим и феномен пријатен во различни општествени сфери. Во тој контекст ќе се анализираат елементите што ја сочинуваат криминалната ситуација од организиран карактер, корупцијата како клучен фактор што влијае на овој вид криминал, специјални истражни и други мерки кои влијаат на откривање, документирање и спречување на организиран криминал како и улогата на меѓународната соработка во борбата против организираниот криминал.

- **Криминална политика**

Во рамките на овој предмет студентите ќе се запознаат со сите превентивни мерки на криминалитет, предвидени во системот на кривично право во земјава и пошироко.

- **Компјутерски криминалитет**

Студентите ќе стекнат напредни сознанија за најновите облици на кривичните дела кои се вршат преку компјутерот и преку интернет-мрежите како и за современите начини на спречување на ваквиот криминалитет кој се развива сè повеќе во денешните дигитални општества. Ќе се проучуваат кривичните дела од типот на компјутерска измама, фалсификување компјутерски софтвер и други облици на злоупотреба на Интернетот за криминални цели. Ќе се анализира домашното неодамна реформирано законодавство, а ќе се добиваат сознанија и за светските стандарди и текови во оваа област.

- **Виктимологија**

Целта на овој предмет е да ја анализира положбата на жртвата на кривичното дело од разни аспекти. Ќе се проучува виктимолошката феноменологија и етиологија, формата, обемот, структурата и динамиката на виктимизацијата, како и разните фактори кои влијаат на неа.

- **Полициско право**

Целите на предметот се студентите: - Да стекнат основни познавања за полициското право, изворите на полициското право, правната рамка, надлежностите на полицијата и внатрешната организација на полицијата во РСМ. - Да стекнат подетални знаења за полициското право во РСМ како и компаративни сознанија за полициското право во други држави. Да имаат свое критичко мислење. - Да бидат во состојба да вршат анализи и истражувања за одделни концепти и настани релевантни за полициското право. - Да имаат способност за презентирање резултати од истражување, за работа во тим и за дебата. - Да бидат во состојба теоријата да ја применат врз практични случаи во реалниот живот.

- **Методологија за истражување**

Студентите ќе бидат оспособени: - Да ги применат главните правни и други истражувачки методи. - Критички и креативно да прибираат истражувачки материјал кој е релевантен и кој се цитира од авторите селективно во нивните одговори. - Да ги разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи на научното истражување и да се во можност да ги критикуваат. - Да го проучуваат преку напреден пристап односот меѓу правната теорија и истражувачката практика. - Да ги применат вештините и знаењето кои ги стекнале преку своите тези.

- **Магистерски труд**

Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметот има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Се што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.

## Изборни предмети

- **Малолетничка деликвенција**

Малолетниците деликвенти се во тесна врска и со другите социо-патолошки појави, како: наркоманијата, алкохолизмот и проституција, појави кои денес се шират речиси во секоја земја на светот, а за жал се присутни и во нашава земја. Затоа, основната цел на оваа дисциплина е да се откријат и да се евидентираат новите форми на оваа криминална појава и да се објаснат причините за нивно присуство со цел да се предложат соодветни мерки за превенција и репресија.

- **Судска медицина**

Преку овој предмет студентите ќе стекнат сознанија за форензичката наука во однос на кривичните дела против животот и здравјето на луѓето и за основната терминологија која ќе биде како упатство за координација и комуникација меѓу истражните и судските оддели. Преку овој модул студентот ќе биде во можност да ги

формулира барањата, наложите и другите писма помеѓу судот и вештаците за судска медицина за издавање наредби за телесна повреда, вештачење, налози за идентификација на живи личности, тела и скелетни остатоци.

- **Трговија со луѓе**

Трговијата со луѓе претставува посебна форма на организираниот криминалитет и се карактеризира како ропство на современото време. Овој сериозен вид криминал претставува длабоко кршење на најсуштинските права и слободи на човекот, па затоа е забранет и гонет со меѓународни договори и со национални закони и механизми за сузбивање. Целта на овој предмет е да се запознаат студентите со напредните теоретски и практични аспекти на овој феномен преку анализирање на најбитните меѓународни конвенции, домашни закони и механизми од оваа област, како и преку разбирање на домашната судска практика што се однесува на случаите со трговија со луѓе. Цели на предметната програма: - Дефинирање на кривичното дело трговија со луѓе; - Идентификување на компоненти на сеопфатна рамка за борба против трговијата со луѓе; - Процена на критичните предизвици во искоренување на трговијата со луѓе во глобално општество.

- **Криминалистички техники и тактики**

Специјализација во оваа област е потребна посебно за тие кадри кои ќе работат во органите на правосудство - судови, јавни обвинителства и судска полиција. Криминалистиката како своја основа ги има кривичното законодавство, кривичното процесно законодавство и подзаконските прописи кои произлегуваат од нивното применување. Секое законско битие на кривичното дело вклучува утврдување на целината на фактите и околностите кои се релевантни за сестрано и правично решавање на кривичниот случај.

- **Семејно насилство**

Семејното насилство е општествен феномен широко распространет во современото општество. Тоа е присутно во сите држави и општества, без оглед на нивниот развој и еманципација. Имуна од овој феномен не е ниту нашата земја, ниту регионот во кој живееме. Затоа, студентите по право преку овој предмет се стекнуваат со знаење за тоа што е семејно насилство, облиците во кои се манифестира, законските прописи предвидени во нашата земја, во регионот и во меѓународните прописи како и за начините за нејзина превентива. Студентите по завршување на овој предмет ќе бидат во можност да го идентификуваат семејното насилство, да ги идентификуваат кривичните дела инкриминирани во Кривичниот Законик од оваа сфера како и да развиваат критично размислување за оваа проблематика. Овој предмет му овозможува на идниот правник за време на вршење на својата идна професија како судија, обвинител или адвокат да се справи на најсоодветен начин со овие случаи кои имаат голема чувствителност како и да обезбедат соодветна помош и заштита на жртвите на овие кривични дела.

- **Еколошки криминалитет**

Преку овој предмет студентите ќе стекнат основни сознанија за појавните облици на еколошкиот криминалитет, формите и начините на загрозување на животната средина, карактеристиките на сторителите на овој вид криминалитет. Посебно внимание ќе се посвети на проучувањето на кривичните дела против еколошкиот криминал, последиците од еколошките кривичните дела, активностите на полицијата за спречување на еколошкиот криминалитет, криминалистичко-тактички и истражни мерки и активности за откривање на кривичните дела со кои се уништува човековата средина.

- **Сообраќајна криминалистика**

Во рамките на овој предмет студентите ќе добијат основни знаења за сообраќајната деликвенција, сообраќајните незгоди, тешките дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, безбедност и заштита на патиштата, основните начела и меѓусебните односи на учесниците и другите субјекти во сообраќајот на патиштата. Посебно внимание ќе се посвети на проучувањето на методиката на обработка на сообраќајните несреќи на патиштата, водите и воздухот.

- **Споредно кривично право**

Во рамките на предметот се проучуваат кривичните системи на различните држави, преку системска анализа на решенијата од кривичните закони во контекстот на постојните општествени услови, фактори, развојните тенденции, нивелирањето на кривичното законодавство и неговото хармонизирање со кривичното право во рамките на ЕУ.

- **Меѓународно кривично право**

По успешното завршување на предметот од студентите се очекува да имаат стекнато солидни сознанија во однос на: поимите и предметот на оваа дисциплина, нормите во МКП, репресивната власт и јуридикцијата на државите, екстрадицијата, азилот, трансферот на казнената постапка, казнено-правната помош и соработка,

меѓународниот корпус на човекови права и јурисдикцијата на меѓународните казнени инстанции.

- **Етика во криминалистика**

Целта на предметот е подготовка и обука на студентите како идни криминалисти, за примена на основните знаења во однос на етиката, моралот и нивно применување во соодветната професија. Студентите, исто така, ќе се запознаат со правните норми кои го ограничуваат и овозможуваат нивното однесување во различни ситуации како вработени во институциите кои се борат против криминалот.